

АРУБА – ЗЕМЈАТА НА ФЛАМИНГО

14.04-22.04.2025



Аруба – островска полунезависна држава во Карипското море, во близина на венецуелскиот брег. Официјално дел од Холандија, но холанѓаните се најретките туристи на овој остров. Јазици кои се говорат овде се холандскиот и папименто. Површина од 180к2, која плени со прекрасна природа, тиркизно море и со право можеме да кажеме, најубавите плажи во светот. Овде живеат околу 100 илјади жители, а главниот град на островот е Оранјестад, со третина жители од вкупниот број. Мнозинството на население се арубанци кои се мешавиме од холанѓани, африканци и домородните араваца, домородното население на карипските острови. Кога ќе го слушнете зборот Аруба, прво што Ви паѓа на памет е преубавата птица Фламинго. Едни од најубавите птици на светот, кои се познати по својата розева боја, а се жители во топли краишта, плитки и солени води. Фламингосите дефинитивно знаат што е најдобро за себе и како да уживаат во својот живот 😊

ПРОГАМА НА ПАТУВАЊЕ

14.04.2025 | СКОПЈЕ-ФРАНКФУРТ-БОГОТА

Пријавување на шалтерите на Lufthansa во Скопје, 2 часа пред предвидениот лет кон Франкфурт во 06:15 часот. Слетувате во 08:40 часот каде имате транзит време до поврзаниот лет кон Богота во 14:45 часот. Слетувате во Богота, Колумбија во 18:55 часот. Поминувате пасошка контрола и со организиран трансфер се упатувате кон хотелот кој е во близина на аеродромот. Ноќевање.



15.04.2025 | БОГОТА-АРУБА

Рано изутрина се одјавувате од хотелот, каде со организиран трансфер се упатувате кон аеродромот во Богота, за летот кон Аруба во 07:00 часот. Слетувате во 09:50 часот, во главниот град Оранјестајд. Добредојдовте на Аруба! Со организиран трансфер се упатувате кон хотелот. Се сместувате во хотел (пр. **Victoria City Hotel**) во центарот на градот, согласно политиката на истиот за влез во собите (по 14:00 часот). Слободно време за истражување на овој мал град, но полн со историја и со прекрасна енергија.



Шарените фасади на локалните куќи и објекти, ќе Ве вратат назад во времето на морепловиците и откривањето на овој дел од светот. Гостопримливото и љубезно население ќе го направи Вашиот престој удобен и за момент ќе се почувствувате како дел од нив. Овде времето запира, препуштајќи се на убавините кои се наоѓаат пред Вас. Ноќевање.

16.04.2025 | АРУБА (Целодневен разглед на Аруба)

Појадок во хотел. Овој ден е предвиден за целодневно истражување на островот со локален водич. Авантурата започнува во 10:00 часот, каде од хотелот тргнувате со климатизиран автобус и се запознаваме со богатата култура на Аруба, посетувајќи ги најзначајните места на островот. Прва на денешната агенда е Aruba Aloe Factory или фабриката за производство на Aloe Vera, каде ќе се запознаете со долгата историја за производство на ова растение.



Следната точка е California Lighthouse кој се наоѓа на врвот на ридот Hudishibana, од каде ќе имате можност за неверојатен 360 степени панорамски поглед на островот (влез во светилникот со доплата).



Авантурата продолжува до карпестите форми на Casibari Rock, на кои повторно се качуваме за прекрасни глетки и фотографии кои ќе бидат прекрасен спомен од ова патување.



Продолжуваме кон природниот феномен кој го носи името Natural Bridge, а претставува карпеста форма која поврзува 2 точки над морето, формирајќи мост.



Ќе ја почувствувате златната ера на Аруба во копањето злато, посетувајќи го напуштениот рудник за злато кој се наоѓа овде, лоциран на плажа.



Пауза во фамилијарен бар со 75 годишна историја, каде ќе ја почувствувате вкусот на локалната култура. Последната точка за овој излет е плажата Baby Beach каде ќе имате можност за капење во тиркизните води на оваа лагуна. Пауза за ручек во ресторанот на самата плажа. Во однапред договорено време се враќате во хотелот. Слободна вечер за прошетки во Оранјестаd или предлог со доплата: **"Party Bus"**.

Едно поинакво искуство со забава во автобус, возејќи низ градот, притоа застанувајќи на неколку локации за забава во барови и пабови. Автобусот е специјално дизајниран за оваа намена, со голем подиум за танцување, диско осветлување и диџеј кој ќе се погрижи за целата атмосфера и незаборавна вечер. Уживајте во познатите коктели и ликери како "Aruba Riba" и "Соесоeи" и заборавете на сите грижи! **Цена по лице: 90€. Вклучено. 4 часовно шоу во диско автобус и посета на одредени локации на пабови и барови, конзумација на неограничени "Aruba Riba коктели и неограничени безалкохолни пијалоци.*



17.04.2025 | АРУБА, ОРАНЈЕСТАД (Крстарење на зајдисонце со ручек/вечера)

Појадок во хотел. Слободно утро за уживање во карипскиот воздух. За овој ден, подгответени ги Вашите костими за капење и пешкири, бидејќи околу 13:00 часот се упатувате кон пристаништето во градот (15 минути пеш), од каде заминувате на 5 часовно крстарење со катамаран. Впуштете се во водите на Карипското море, впивајќи ги витамините со што сонцето ги пружа за Вас, во комбинација со коктели и пијалоци кои ќе Ви бидат на располагање во неограничени количини во текот на пловидбата.



Пристигнувате на плажата Boca Catalina каде ќе имате слободно време за капање и нуркање во тиркизните води заедно со морски желки, уживајќи на кристално белиот песок, во комбинација со коктели и закуски. Бродот е опремен со "Stand-U paddle boards", даски на кои пловите стоечки, а доколку сте почетници, персоналот на бродот со задоволство ќе Ви помогне оваа авантура да ја поминете како професионалец. Следна на агендата е плажата Nikki Beach, каде ќе уживате во вкусно подготвена скара од скара. Враќање на пристаништето и индивидуално до хотелот. Ноќевање.

18-20.04.2025 | АРУБА, ОРАНЈЕСТАД (слободни денови/предлог факултативни излети)

Појадок во хотел. Слободни денови за прошетки, плажа, дополнителни факултативни излети со доплата (јавање коњи, ATV тура, професионално нуркање, романтични вечери со уметнички запис на канвас, посета на фарма за животни и сл). Ноќевање.

21.04.2025 | АРУБА-БОГОТА-ФРАНКФУРТ

Појадок и одјавување од хотелот. Во однапред договорено време, со организиран трансфер се упатувате кон аеродромот во Оранјестада за летот кон Богота во 17:35 часот. Пристигнувате во Богота во 18:25 часот. Завршувате со пасошка и царинска контрола, го превземате Вашиот багаж и повторно се чекирате за летот кон Франкфурт е во 23:30 часот.

22.04.2025 | ФРАНКФУРТ-СКОПЈЕ

Пристигнувате во Франкфурт во 17:20 часот локално време. Повразаниот лет до Скопје е во 20:10 часот, по кратко транзит време на аеродромот. Пристигнувате во Скопје во 22:25 часот.

ПАКЕТ ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 2490€



Пакет цената е изразена по лице во двокреветна соба, при што истата вклучува:

- ✓ Повратни авионски билети од/до Скопје, согласно програмата;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж до 8кг;
- ✓ Чекиран багаж до 23кг;
- ✓ Оброци во текот на летовите;
- ✓ 1 ноќевање во хотел во Богота (во близина на аеродром);
- ✓ 6 ноќевања со појадок во Оранјестад, Аруба;
- ✓ Организирани приватни трансфери на релација аеродром-хотел-аеродром во Богота и Аруба;
- ✓ Целодневен разглед (7 часа) на островот Аруба, со локален водич на англиски јазик и организиран превоз со климатизирано возило;
- ✓ Полудневно крстарење со вклучен ручек/вечера.
- ✓ Патничко осигурување;
- ✓ 24/7 техничка поддршка во текот на целото патување.

Пакет цената НЕ вклучува:

- ☒ Трошоци за туристичка такса (доколку има таква), бакшиши за водичи и сл;
- ☒ Такса за влез на Аруба: 20 USD
- ☒ Индивидуални трошоци;

Напомени:

- Понудата е од индивидуален карактер по која не е предвиден туристички пратител од страна на агенцијата;
- Понудата е валидна до моментот на пополнување на предвидените места за ова патување;
- Агенцијата го задржува правото за промена на пакет цената пред официјална резервација од страна на корисникот на услугата, а во случај на промена на набавните цени од страна на добавувачите чии услуги се дел од оваа програма;
- За македонски државјани, не е потребно претходно издавање на виза за влез во Колумбија и Аруба.

